



**ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA**

Врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 05/16 и 11/18), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ број 11/15 и 35/18) и Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија бр. 01-2216/1 од 3.10.2016 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија, бр.01-730/1 од 2.4.2018 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија, бр.01-1576/1 од 26.10.2018 година и Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија, бр.01-187/1 од 24.1.2019 година, Општина Гевгелија, објавува

**ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 02/2020
за унапредување на 1 (еден) административен службеник во
општинската администрација на општина Гевгелија**

Општина Гевгелија објавува интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник за следното работно место:

1. УПР 01 01 Б04 000, Раководител на одделение за поддршка на Градоначалникот, Одделение за поддршка на Градоначалникот, Сектор за правни, административни и општи работи и поддршка на Градоначалникот -1 (еден) извршител.

Општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, **Правни науки или Политички науки.**
- најмалку четири години работно искуство во структурата од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во структурата од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор,
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),
- положен испит за административно управување.

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,

ISO 9001:2008

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Severna Makedonija
Tel/faks ++389 34 211 211
e-mail:kabinet@gevgelija.gov.mk
www.gevgelija.gov.mk



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа,
- стратешка свест,
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни,
- финансиско управување.

Распоред на работното време:

- работни часови во неделата: 40,
 - работно време: од 8:00 ч. до 16:00 ч.,
 - работни денови-понеделник-петок
 - паричен износ на основна нето плата: 30.271,00 денари
-

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Општина Гевгелија, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници, Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија, при ова административниот службеник треба да ги исполнува и следните услови:

- да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување;
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас;
- да поминал најмалку две години на тековното работно место;
- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Заинтересирианиот административен службеник, поднесува пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Општина Гевгелија, освен во хартиена форма, може да биде испратена и електронски на следната адреса: coveckiresursi@gevgelija.gov.mk.

Кандидатите кон пријавата можат да ги приложат следниве докази:

- потврди за успешно реализирани обуки и/или
- потврди за успешно реализирано менторство

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

ISO 9001:2008



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата за унапредување се дисквалификува од понатамошна постапка.

Бр.04- 220/1
28.1.2020 година
Гевгелија

Градоначалник
на општина Гевгелија



м-р Сашо Поцков



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ПРИЈАВА за унапредување на административен службеник преку ИНТЕРЕН ОГЛАС

1. Податоци за огласот:
 - Број на интерен оглас _____
 - Назив на работно место за кое се пријавува _____
2. Лични податоци за кандидатот:
 - Име _____
 - Презиме _____
 - Распореден на работно место _____
 - Восектор/одделение _____
 - Контакт телефон _____
 - e-mail адреса _____
3. Податоци за исполнување на посебните услови
 - Степен на образование или стекнати кредити _____
 - Вид на образование _____
 - Образовна институција _____
 - Насока _____
 - Податоци за вкупното работно искуство во струката (години и месеци):
 - во јавен сектор _____
 - во приватен сектор _____
4. Податоци за оценување (оцена) во последната година пред објавување на интерниот оглас _____
5. Податоци за изречена дисциплинска мерка една година пред објавувањето на интерниот оглас _____
6. Податоци за звањето на административниот службеник во последните две години пред објавувањето на интерниот оглас _____
7. Потврда/сертификат од обуки _____

Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците наведени во пријавата за унапредување се веродостојни, а доставените докази верни на оригиналот.

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од понатамошна постапка.

Бр. _____
_____.2020 год.

Административен службеник
Име и презиме
